

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 48 Год. LXII

Четврток, 13 април 2006

Цена на овој број е 650 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
588. Одлука за измена на Одлуката за распределба на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2005 година и давање на согласност за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија наменети за реализација на дел од Проектот “Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река Пена “.....	1
589. Правилник за содржината и начинот на спроведување на обучувањето за самозаштита во образовните институции.....	2
590. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	2
Меѓународни договори	
15. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора	1-378
Огласен дел	1-20

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

588.

Врз основа на член 5 став 3 и член 30 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА И ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ “ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ТЕТОВО СО ЗАФАЌАЊЕ НА ПОВРШИНСКИ ВОДИ ОД СТУДЕНА РЕКА И РЕКА ПЕНА“

Член 1

Во Одлуката за распределба на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2005 година и давање на согласност за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија наменети за реализација на дел од Проектот “Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река Пена“ бр. 19-3680/1 од 13.10.2005 година, во членот 1 и членот 4, бројот “100.000.000,00“ се заменува со бројот “59.000.000,00“.

Член 2

Разликата на средствата од членот 1 на оваа одлука за изведување на дел од Проектот "Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река Пена" во износ од 41.000.000,00 денари да се обезбедат од вишокот на средствата на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија кои се остварени од работењето на Јавното претпријатие во 2006 година, а кој произлегува од продажбата на објектот Светски бизнис центар - Скопје.

Член 3

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да ја организира изградбата на дел од Проектот "Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река Пена", во соработка со општина Тетово, која треба да ја утврди делницата за изведување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1509/1
7 април 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**589.**

Врз основа на член 119 став 1 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" број 36/04 и 49/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување и министерот за образование и наука донесуваат

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОБУЧУВАЊЕТО ЗА САМОЗАШТИТА ВО
ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на спроведување на обучувањето за самозаштита во образовните институции.

Член 2

Во наставниот процес се обработуваат наставни теми за обучување за самозаштита во услови на земјотреси, пожари и експлозии, опасни материји, епидемии и заразни болести кај животни и растенија, снежни намети, лавини и луѓи, поплави, поројни дождови и лизгање на земјиштето атмосферски непогоди, сообраќајни несреќи, несреќи во рудници, експлозии од течен нафтен гас и природен гас.

Член 3

Секоја наставна тема ги обработува следните содржини и активности:

- општите поими;
- причините за појава;
- основните карактеристики;
- последиците од нивното настанување;
- мерки за заштита и спасување: превентивни и оперативни мерки (пред настанување, за време на настанувањето и после настанување на опасност);

- средства и опрема која се користи за заштита и спасување;

- вежбање на постапки на превентивните и оперативните мерки за лична и колективна заштита при појава на опасностите од член 2 на овој правилник.

Член 4

Во основното образование наставните теми за обучување за самозаштита се реализираат:

- со интегрирање во наставната Програма од наставните предмети: природа и општество, општество, географија, биологија, хемија, техничко образование и здравствено и физичко образование;
- во слободните активности;
- со планирање и одредување на ден за вежбање за заштита и спасување во годишната Програма на училиштето;
- во ученичките натпревари.

Член 5

Содржините и активностите на секоја наставна тема за обучување за самозаштита што се обработува во наставната Програма се определени според возраста на учениците и тоа:

- во подготвително одделение;
- во прво до четврто одделение;
- во петто и шесто одделение;
- во седмо и осмо одделение.

Член 6

Вкупниот број на наставни часови на кои се обработуваат содржини и активности од наставните теми за обучување за самозаштита во наставната Програма е:

- од подготвително до четврто одделение: од 8 до 12 часа;
- од петто до осмо одделение: од 12 до 20 часа.

Член 7

Во средното образование наставните теми за обучување за самозаштита од член 2 и содржините и активностите од член 3 се реализираат во прва и втора година и тоа:

- како задолжителна изборна активност со 35 часа;
- со планирање и одредување на ден за вежбање за заштита и спасување во годишната Програма на училиштето;
- во ученичките натпревари.

Член 8

Наставните теми за обучување за самозаштита се обработуваат преку теоретски дел и со вежбање (вежбовни активности).

Член 9

Во основното образование содржините и активностите од наставните теми за обучување за самозаштита ги реализираат наставниците по соодветниот предмет каде тие ќе бидат обработувани.

Во средното образование содржините и активностите од наставните теми за обучување за самозаштита ги реализираат соодветните наставници од училиштето каде тие се обработуваат.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Министерство за
образование и наука
Министер,
Азис Положани, с.р.

Дирекција за
заштита и спасување
Директор,
Киро Атанасов, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**590.**

Врз основа на член 253 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), а во врска со член 37, 38 и 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 10.03.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Акционерското друштво за производство, откуп ферментација и промет на тутун Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - четврта емисија на вкупно 28.645 акции од кои 26.867 обични акции и 1.778 приоритетни акции во вредност од 1.464.619 евра согласно Одлуката бр. 02-280/1 од 16.12.2004 година донесена од Собранието на акционери на Друштвото, во денарска противвредност од 89.281.700,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот уреден со Законот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-204/4
10 март 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860; 3290-471; 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006048